

МАЕСТРАЛНИ ПЕЈСАЖИ СО

Во уметничкото портфолио на господинот Стефан Хаџи Николов се евидентирани бројни признанија и престижни награди од областа на уметноста, при што се потврдува неговото творештво и му се оддава должното признание.

Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА



Творечкиот опус на реномираниот македонски уметник господинот Стефан Хаџи Николов претставува симбиоза на генијален континуитет и квалитет во македонската уметност. Како ретко кој Хаџи Николов мошне успешно ја


магепсува публиката, која со особено задоволство и воодушевеност ја прифаќа секоја негова нова ликовна креација. На 15 март скопската публика повторно имаше можност да ги види делата на овој неповторлив гениј. Изложбата насловена како "Пејсажи на душата" (Landscapes of the soul), беше својевидно футуристичко патување низ убавините на природата и сè она што претставува нејзина оставнина. Хаџи Николов креира умет-



ност која допрва ќе се бележи во историските читанки по уметност.

Графичкото студио при Музејот на град Скопје беше

претесно да ги собере сите добронамерни посетители, кои присуствуваа на промоцијата на ова несекојдневно доживување.



ЕМОЦИОНАЛЕН ПРИСТАП


Во однос на импресиите од изложбата, господинот Хаџи Николов истакна:

"Во духот на скромноста и непристрасноста ќе се обидам да ја дефинирам и мојата последна изложба. Почестен сум што сите посетители беа пријатно изненадени од презентираниите дела. Општ впечаток е дека оваа изложба ја оквалификуваа како мое најдобро тематско претставување. Свкупниот коментар може да се сведе на тоа дека со оваа изложба сум се надминал и себе си, иако лично сметам дека тоа што сум го направил е резултат на еден континуитет и на преданата љубов кон уметноста. Задоволен сум од посетеноста, од комуникацијата со печатените и со електронските медиуми, и се надевам дека во

иднина моето творештво ќе биде предмет на интерес и на сеопшто задоволство".

"Пејсажи на душата" не е случаен избор на Стефан Хаџи Николов. Самото именување на изложбата говори за еден посуптилен и емоционален пристап кон сè она што претставува природата и нејзината убавина во душата на уметникот. Тематската организација на изложбата беше осмислена како слики на масло во помала димензија.

"Изложбата отсликува специфични пејсажи, кои не се насликани во оригиналната првенствена импресија на човечкото око. Тие отстапуваат од класичната формација, што значи дека се доловени во поинаков формат. Тие се насликани така како што



јас ги доживував во мојата потсвест и душа. Не случајно изложбата ја именував како "Пејсажи на душата". За мене оваа изложба претставуваше можност да ги пренесам импресиите и чувствата поврзани со природата", вели господинот Хаџи Николов.

Во уметничкото портфолио на господинот Стефан Хаџи Николов се евидентирани бројни признанија и престижни награди од областа на уметноста, при што се потврдува неговото творештво и му се оддава должното признание. Ќе набројаме некои од нив: наградата "Климент Охридски" во 1987 година, наградата "Вангел Коџоман" во 1994 година, специјалната награда од Бугарската национална асоцијација, статуата "Златен феномен" (Golden phenomenon),

како и најновото признание наградата "Константин Мазев" освоена на изложбата "Слики во мал формат".

Неговата уметничка презентација во Македонија и ширум светот се протега на период од дваесеттина години, и ги опфаќа следниве дестинации: Скопје, Штип, Охрид, Струмица, Нови Сад, Љубљана, Софија, Лондон, Париз, Анкара итн. Воедно тој учествувал на повеќе групни изложби, како во земјава така и во странство.

Следните проекти кои можат да се очекуваат од господинот Хаџи Николов се гостувањата во Гевгелија, Софија, Ниш и во Белград, со повеќе извадоци од неговото творештво, со значаен акцент на фигуративното сликарство кое тој го негува со посебен пиетет.